

Брзиот експресен воз долго време се движеше со енормно голема брзина, сакајќи да му го надоместат на овој дел на Европа сè она што во годините наназад му недостасувало. И навистина успеа во тоа. Но, во моментот кога почна да се движи по шините низ дивниот Балкан, одеднаш почна да ја намалува брзината. Па, така брзиот експресен воз за дивниот Балкан стана оној нам добро познатиот - Балкан експрес.

Од сите земји во чии извештаи е забележан значителен напредок, во македонската варијатна е потенциран бавен, многу бавен напредок. Оваа констатација на европските дипломати, која патем речено е апсолутно точна, ја дава комплетната слика на Македонија денес. Од неа може да се види дека нашава земја очигледно тоне во длабок сон од кој не може да се разбуди, и да сфати дека кандидатскиот статус го доби пред една година, и дека со него не завршува сè.



Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

**Е**кспресниот воз кој со брзина на молња се движеше низ некогашниот комунистички бастион подигнат среде Европа, одлучи да го забави темпото. И тоа откако "големите" патници ги прошетаа поранешните црвени плоштади, и по напорната работа од цели четиринаесет години, успеаја да ги префарбаат во боите на Европската унија. Тоа комплетно им успеа бидејќи нивната желба Европа да ја видат пошироко од нејзината тогашна географска должина по малку личеше на револуционерен потфат од поново време. Се разбира дека сè тоа немаше



МИНИСТЕРКАТА ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ, ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА, ВЕЛИ ДЕКА Е СОСЕМА СВЕСНА ЗА СОСТОЈБАТА ВО МАКЕДОНИЈА

# ЕВРОПСКИОТ В ВО БАЛКАНСК

да биде успешно доколку граѓаните на овие држави навистина не посакуваа да ги урнат бариерите, кои во текот на години наназад ги спречуваа да дојдат до долго посакуваната цел. Свездите од европското небо за нив беа само уште еден доказ дека небото нема лимит, и токму затоа широм ги отворија портите за новите европски пријатели, односно за брзиот експресен воз.

Тој долго време навистина се движеше со енормно голема брзина, сакајќи да му го надоместат на овој дел на Европа сè она што во годините наназад му недостасувало. И навистина успеа во тоа. Но, во моментот кога европскиот брз воз почна да се движи по шините низ дивниот Балкан, одеднаш почна да ја намалува брзината.

Од што ли се исплашија европските патувачи?

Што ли видоа низ прозорецот, што толку многу ги шокира?

Секако дека им беше сосема јасно дека влегуваат во регион, во кој речиси до неодамна имаше сериозни војни. Регион во кој се случува најкрвавите маскри од поновата историја, а кои и до

ден денешен сè уште се истражуваат во Хаг. Но, од друга страна, пак, токму поради овие настани никој со сила не ги натера европските "патувачи" така цврсто да изјавуваат дека и покрај сè овој регион е дел од Европа. Веројатно тогаш веруваа во чуда или, пак, се самоубедуваа дека земјите од поранешна Југославија можат целосно да им парираат на европските престолнини. Но, петнаесет години подоцна, со исклучок на Словенија, земјите од таканаречениот Западен Балкан останаа заробени во едно време, кое ниту европскиот филм не може да го проектира, и токму затоа брзиот експресен воз за дивниот Балкан стана оној нам добро познатиот - Балкан експрес.

**КОРУПЦИЈАТА ГО  
"ИЗЕДЕ" ДАТУМОТ ЗА  
ПРЕГОВОРИ!**

Европската комисија ги соопшти своите видувања за напредокот на земјите од овој регион, кој тие го направиле

## НАЈОПТИМИСТИЧНО 2015 ГОДИНА

Европретставникот во Македонија, Ерван Фуере, многу јасно презицира за датумот за влез во Европската унија. Ке го добиеме тогаш кога ќе ги исполниме бараните критериуми. Темпото на приближување не зависи од нив, туку од нашата работа на полето на реформите, за кои сериозно ни е забележано дека стагнираат. Доколку тие се забрзаат, евидентно е дека посакуваниот датум ќе може да го добиеме веќе наредната година.

Сепак, мораме да бидеме подготвени дека датумот не значи и брз влез во Унијата. Така, според направените сондажи од страна на Европската комисија, кои патем речено не ги објавуваат јавно, Република Македонија на влез во Унијата би можела да се надева најрано во 2015 година!

се обидуваат што побрзо да ја завршат домашната задача и да дојдат до бриселските порти.

Ако се суди според статусот кој го има Македонија, како земја и официјално кандидатка, би требало да биде експлицитно издвоена од останатите во извештајот, не само поради статусот, туку и поради политичката клима која години наназад се негува, а која оваа земја ја прави дефинитивно различна од другите.

Но? За жал, од сите земји во чии извештаи е забележан значителен напредок, во македонската варијанта е потенциран бавен, многу бавен напредок. Оваа констатација на европските дипломати, која патем речено е апсолутно точна, ја дава комплетната слика на Македонија денес. Од неа може да се види дека нашата земја очигледно тоне во длабок сон од кој не може да се разбуди, и да сфати дека кандидатскиот статус го доби пред една година и дека со него не завршува сè. Напротив, тој требаше да претставува само добар поттик за добивање датум за преговори, што мо-

случај тоа не може да биде оправдување за енормно високиот степен на корупција во земјава, кој нè смести во друштво со држави кои и не знаеме каде се наоѓаат. Токму оваа појава, која постојано расте, никако не може да ни овозможи добар извештај кој, пак, ќе ни гарантира датум за преговори. Тоа експлицитно се наведува и во најновиот извештај на Европската комисија, која патем речено, во делот за борбата со организираните криминал и корупцијата, недвосмислено ни соопштува дека таа кај нас се сведува на неистражени обвинувања. Што ќе рече, за сузбивање на корупцијата само се зборува, но ништо не се прави. Доказ за тоа е високото 105 место на коруптивната скала, иако во 1999 година се наоѓавме на многу подоброто 60 место.

## ВО РАШТИМАНИОТ ОРКЕСТАР СЕКОЈ СВИРИ СВОЈА ПЕСНА

Очигледно дека звучиме како раштиман оркестар, штом европретставникот во Македонија, Ерван Фуере, вели дека "свириме" на различни партитури. Ова особено се однесува на релацијата власт-опозиција, за која ни се забележува во извештајот, со особена назнака дека е неопходна комуникација меѓу нив. Зголемените тензии меѓу Владата и опозиционата ДУИ, според Европејците може да доведе до закочување на голем број реформски зафати, кои се од особено значење. Но, истовремено се потенцира дека ДУИ треба целосно да ја преземе својата улога, што ќе рече конечно да сфати дека се наоѓа во опозиција.

Иако во извештајот точно е потенцирано што сме исполниле од економските реформи, законските проекти, судските примери..., сепак доколку го следиме измерот на Романија и на Бугарија се чини најзначајни се политичките критериуми, кои единствено можат да нè внесат во Европската унија. Но, Македонија и тука тапка во место.

Кога се зборува за политички критериуми во Македонија, во главите на Европејците секогаш е Рамковниот договор, како рамка по која треба да се движи нашата земја, пред сè, поради нејзината специфична политичка поставеност, но и како гаранција за долгорочна стабилност која, пак, се покажа дека Европа не може да ја менаџира. Токму затоа, во извештајот многу јасно и концизно, пред сè, на новата Влада ѝ се забележува недостаток од комуникација со опозицијата, односно со ДУИ која, да потсетиме, израсна во политичка партија благодарение на европските и на светските дипломати.

# ОЗ СЕ ИЗГУБИ АТА ДИВИНА!

во изминатата година. Во него се запишани сите критични точки, каде тие запнале, но делумно и се пофалени за сè она што го оствариле на патот кон Европската унија. Од сите земји опфатени во извештајот, со исклучок на Република Хрватска, која веќе ги отпочна преговорите за влез во Унијата, единствено Македонија има кандидатски статус. Останатите, некоја со поголем, а некоја со помал индекс на реализација,

жеше да претставува некој процент поголема сигурност дека сме близу европските порти.

Но, по овој извештај, каде точно се наведува каде сме погрешиле, македонските политички елити треба да сфатат дека изминатата година попусто ни ја потрошиле. Европската комисија е свесна дека во државава имавме избори, што на поранешната Влада ѝ ја одзеде речиси цела енергија, но во никој



КОМИСИЈАТА ЗА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА ГО  
ПРЕТПРОЧИТУВА ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕВРОКОМИСИЈАТА



## МАВРОВО- МЕСТО ЗА ДИЈАЛОГ

Главна преокупација на дипломатите во Република Македонија е воспоставувањето дијалог меѓу власта и опозицијата, за кој сериозно сметаат дека не постои, иако во сите демократски општества дијалогот се води низ институциите на системот. Но, судејќи според фактот дека станува збор за земја во која се практикуваат сосема различни аршини, разговорите на релација власт-опозиција вообичаено се водат на некои алтернативни места. Овој пат Маврово е избрано за место на кое на една маса ќе треба да седнат премиерот Никола Груевски и лидерот на ДУИ, Али Ахмети.

Премиерот Груевски веќе го најави своето присуство во Маврово, а позитивни реакции за оваа средба има и од страна на ДУИ. Но, како главен проблем се навестува седнувањето на иста маса на претставниците на ДУИ и на ДПА, чии односи се доведени до точка на вриење. Во подобрувањето на нивната комуникација, како што дознаваме, учествувале и некои косовски лидери, но безуспешно.



## ОСНОВНО БАРАЊЕ Е КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ ПАРТИИТЕ, ОСОБЕНО МЕЃУ ДУИ И ВЛАДАТА

ДУИ се жали дека е нарушен Рамковниот договор, иако суштински не се навлегува во оваа нивна констатација, за конечно да се разјасни каде тоа се нарушува овој документ. Веројатно понесени од жалопојките на интегративците, кои секој ден им испраќаат писма, Европејците без јасен одговор на ова прашање, во извештајот потенцираат дека треба да се подобри комуникацијата со опозицијата. И тоа е в ред. Но, останува отворено прашањето што за нив значи подобрување на комуникацијата со опозицијата, односно со ДУИ?

Доколку мислат на демократска комуникација, тогаш веројатно им е јасно дека ДУИ се парламентарна партија, која

своето мислење треба и може да го изнесува во Собранието. Пред сè, поради фактот што тоа е единственото место каде што можат и треба да се слушнат мислењата на власта и на опозицијата, кои не секогаш имаат ист став за одредено прашање. Разминувањата за одредени прашања се сосема разбирливи, ако навистина живееме во демократско општество, додека комплетниот консензус на кој инсистира Европската унија практично секогаш е невозможен, бидејќи со осамостојувањето нашата држава го напушти системот на исто партиско размислување. Всушност, тоа е и нашата заложба нели, да ги уживаме плодовите на демократијата.



# SKOVIN

Winery

[www.skovin.com.mk](http://www.skovin.com.mk)